

Методија МАНОЈЛОВСКИ

БИБЛИОГРАФИЈА

на објавени трудови на професорот д-р Воислав Кушевски

1955

1. За некои методски недостатоци на учебниците по историја за осмолетките и долните класови на гимназиите. — Просветно дело (Скопје) XI/5—6 (1955), 311—321.

1960

2. Матурски импресии. — Просветно дело XVI/5—6 (1960), 304—305.

1962

3. 11 октомври 1941 година во наставата по историја во нашите училишта. — Просветно дело XVIII/1—2 (1962), 45—56.
4. Настава о 11 октобру 1941 године. — 4 јул — лист Савеза удружења бораца Народноослободилачког рата Југославије (Београд I/4 и (во продолжение) бр. 5 (1962).

1963

5. Осврт врз училишните радио — емисии по предметот запознавање на општеството и историја. — Просветно дело XIX/5—6 (1963), 310—313.
6. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1963, 239 (Во коавторство со Јордан Димевски).

1964

7. Од пештера до современ стан — скица за школска радио — емисија по предметот запознавање на општеството за V одделение. — Просветно дело XX/9—10 (1964), 522—530.

1965

8. Опис на штитот на Ахила во XVIII-тата песна на Илијадата — пример на обработен наставен материјал со помош на текст методата. — Историја (Скопје) I/1 (1965), 65—75.

9. Кон прашањето за единствениот југословенски учебник по историја. — Историја I/1 (1965).
10. Историска читанка за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1964, 292 (Во коавторство со Јордан Димевски).

1966

11. Каква е состојбата и какви се потребите од нагледни средства за наставата по Народноослободителната војна и Народната револуција. — Историја II/1—2 (1966), 185—189 (Во коавторство со Јордан Димевски).
12. Čurić H(ajrudin), Metodika i tehnika pisanja referata i domaćih radova iz istorije. Sarajevo 1965. — Историја II/1—2 (1966), 189—195.

1967

13. Некои аспекти на образовно-воспитното значење на одделни содржини од историјата на Народноослободителната војна и Народната револуција во историската настава. — Историја III/1 (1967), 103—120 (Во коавторство со Славка Фиданова).
14. Личноста на Ленин застапена во наставната програма и во учебниците по историја. — Историја III/2 (1967), 149—155.
15. По повод годинешниве семинари за наставниците-историчари организирани од заводите за школство во Куманово, Битола и Берово. — Историја III/2 (1967), 116—121.
16. Дваесетгодишнина од дипломирањето на првата генерација на вишиот наставен кадар по ослободувањето. — „Просветно дело“ XXIII/1—2 (1967), 106—108.
17. За ползување на семејниот портрет на Уљанови од 1879 година во наставата по историја во основното училиште. — Настава по историја, Pouk zgodovine, Настава историје, Nastava povijesti (Zagreb) 4 (1967/68), 19—26.
18. За ползувањето на семејниот портрет на Улјанови од 1879 година во наставата по историја во основното училиште. — Просветно дело XXIII/7—8 (1967), 414—424.
19. Настава историје у гимназији и учителској школи — Зборник стручно-методских радова. Београд 1966. — Историја III/2 (1967), 176—179.
20. Препродаваните истории в школе (Москва) 2 (1966). — Историја III/1 (1967), 173—177.
21. Обиди за поставувањето на македонското прашање пред Друштвото на народите. — Историја III/2 (1967), 53—73.

1968

22. Околу застапеноста на историјата на македонскиот народ во учебниците по историја за училиштата од II степен што се во употреба во другите републики. — Историја IV/1 (1968), 111—124.

23. Еден недостаток на програмите за наставата по историја во VIII одделение на основните училишта во СР Македонија. — *Pouk zgodovine* 2 (1968/69), 11—14.
24. Македонија пред Друштвото на народите. Скопје, „Светлини на минатото“ 1968, 30.

1969

25. Историографијата на НОБ и наставата по историја. — *Историја* V/1 (1969), 149—159.
26. Делото на Ѓорѓе Андреевиќ—Кун „Свидетели на стравотијата“ на часовите по Народноослободителната војна. — *Историја* V/2 (1969), 129—136.
27. Неисцрпен врток на родољубие — Два примера за негување на борбените традиции од Народноослободителната борба во Скопје низ наставата по историја. — 13 Ноември — лист на Здружението на борците од Народноослободителната војна во Скопје (Скопје) (1969), 13.
28. Од работата на институтите за усовршување на наставниот кадар во Советскиот Сојуз. — *Историја* V/1 (1969), 208—212.
29. Нека искуства педагошко-методског образовања студената историјске групе на Филозофском факултету у Скопју. — *Pouk zgodovine* 2 (1969/70), 1—6.
30. Реагирањето на Друштвото на народите на револуционерната ситуација во врска со поставувањето на некои национални и малцински прашања во периодот од 1920 до 1922 година. — *Историја* V/2 (1969), 62—76.
31. Историска читанка за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1969 (Второ издание/ Во коавторство со Ј. Димевски).
32. И. И. Сукневич, Методика формирования исторических представлений и понятий у учащихся IV классов. Москва 1968. — *Историја* V/2 (1969), 220—223.
33. *Zgonik Mavricij, Zgodovina v sodobni šoli*. Ljubljana 1968. — *Историја* V/2 (1969), 219—220.

1970

34. Устоличувањето на Господетското Поле — пример на работа со историски документ во I клас на гимназиите. — *Историја* VI/2 (1970), 268—276.
35. Од работата на институтите за усовршување на наставниот кадар во Советскиот Сојуз. — *Pouk zgodovine* 4 (1969/70), 60—62.
36. Некои искуства од педагошко-методското образование на студентите од Историската група на Филозофскиот факултет во Скопје. — *Историја* VI/1 (1970), 195—204.
37. Петциите на „српско малцинство“ од Егејска Македонија, упатени во 1925 година во Друштвото на народите и нивната судбина. — *Историја* VI/2 (1970), 126—139.

38. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1970, 250 (Второ издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).
39. Историска читанка за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1970 (Трето издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).
40. Historia për klasën VIII. Shkup, „Prosvetno dello“ 1970 (во коавторство со Ј. Димевски).
41. Libër Lehimi Historik për klasën VIII. Shkup, „Prosvetno dello“ 1970 (Во коавторство со Јордан Димевски).
42. Tarih — ilkokullarin VIII siniflari için. Üsküp, „Prosvetno delo“ 1970 (Во коавторство со Јордан Димевски).

1971

43. Како сме се запознале со „Интернационалата“ — химна на меѓународниот пролетеријат — во средношколската настава по историја — Pouk zgodovine 3 (1970/71), 23—29.
44. Како сме се запознале со „Интернационалата“ — химната на меѓународниот пролетаријат во средношколската настава по историја — Историја VII/1 (1971), 268—276.
45. За што се договорија југословенските и полските историчари. — Историја VII/2 (1971), 250—254.

1972

46. The Macedonian Question and the League of Nations. — Macedonian Review (Skopje) Vol. II 1 (1972), 35—40.
47. Од активноста на дипломацијата на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците, Бугарија и Грција во врска со покренувањето на македонското прашање првите години по стапувањето во сила на Пактот на Друштвото на народите. — Историја VIII/2 (1972), 127—137.
48. O rezultatima i problemima osposobljavanja studenata Filozofskog fakulteta u Skopju za primenu obrazovnog radija sa posebnim osvrtom na iskustva Istorijske grupe. — Radio u školi — Jugoslovensko savetovanje o obrazovanju putem radija. Ohrid (1972), 97—103.
49. O čuvanju fonda radio — školskih emisija. — Radio u školi — Jugoslovensko savetovanje o obrazovanju putem radija. Ohrid (1972), 140—141 (diskusija).
50. За резултатите и искуствата од методското оспособување на студентите од Историската група на Филозофскиот факултет во Скопје за примената на училишното радио во наставата. — Историја VIII/2 (1972), 281—288.
51. За некои предности од ползувањето на уметничката и научно-популарната литература во наставата по историја при обработката на одредени историски поими. — Prvi jugoslovenski simpozium o nastavi istorije. Novi Sad 1972, 193—204 (Во коавторство со Дамјан Лепчевски).
52. Кон прашањето за изборот и користењето на портретот Гоце Делчев во наставата по историја. — Историја VIII/1 (1972), 225—231.

53. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1972 (Трето издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).
54. Roberta Štrauss Feuerliht, Zivko from Yugoslavia. New York 1971. — Историја VIII/1 (1972), 276—281.
55. Трите јубилеи. — Историја VIII/1 (1972)/ /Редакциски напис по повод 60-годишниот јубилеј на проф. Љубен Лапе, проф. Димче Коцо и Димче Стојанов — Мире).

1973

56. Поставувањето на македонското прашање пред Друштвото на наредите — *Nastava povijesti* 1 (1973), 27—33.
57. Улогата на наставникот по историја во марксистичкото образование и воспитување. — Историја IX/1 (1973), 163—172.
58. Личноста на Гоце Делчев во наставата по историја — некои дидактички опсервации. — Материјали од симпозиумот одржан на 8, 9, 10 ноември 1972 година во Штип по повод 100-годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. Скопје 1973, 327—338.
59. Некои прашања од националните и југословенските содржини во наставните програми по историја. — Историја IX/2 (1973), 379—388.
60. Историја за I клас гимназија. Скопје, „Просветно дело“ 1973, 263 (Во коавторство со Ј. Димевски, Т. Панговски и Ц. Беличански).
61. Историска читанка за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1973 (Четврто издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).
62. Живко од Југославија од Роберта Штраус Фоерлихт. Њу Јорк 1971 г. — Починка (подлисток на „Нова Македонија“) Скопје, бр. 116 од 21. VII и бр. 117 од 26.VII 1973, с. 28—29 во продолжение објавено по повод 10-годишнината од Скопскиот земјотрес од 26. јули 1963 г.).
63. В. О. Пунский, Формирование у школьников понимания закономерности исторического процесса. Москва 1972. — Историја IX/1 (1973), 212—218.
64. А. А. Вагин, Методика обучени историји в школе. Москва 1972. — Историја IX/2 (1973), 439—442.
65. Л. Н. Богољубов, Е. А. Израилович, Н. В. Попов, И. П. Рахманова, Методическое пособие по новейшей истории — Пособие для учителей Москва 1972. — Историја IX/2 (1973), 442—446.
66. Методија Соколовски — наш истакнат филолог — ориенталист, историчар и општествен работник (по повод 60-годишниот јубилеј). — Историја IX/2 (1973), I—VIII.
67. Д-р Трифун Грековски. — Историја IX/1 (1973), 279—282 (Меморијален напис).

1974

68. Некои прашања околу реализацијата на воспитно-образовните задачи при обработката на I-то заседание на АСНОМ во наставата по историја. — Историја X/1 309—316 (1974),

69. Некои прашања во врска со изработувањето на историските карти. — Историја X/1 (1974), 341—353.
70. Костадин Делиниколов. — Историја X/1 (1974), Меморијален напис).
71. Осврт врз идејно-воспитната страна на одделни наставни содржини од историјата на Ослободителната војна и Револуцијата — на примерот на Востаничката 1941 година. — Историја X/2 (1974), 457—463.
72. На Манастирскиот пат — Една дописка од Солунскиот фронт од Херберт Кори во американското списание „The National Geographic Magazine“ — Историја X/2 (1974), 377—418 (Во коавторство со Предраг Кушевски).
73. Историја за I клас на средното образование (за гимназиите). Скопје, „Просветно дело“ 1974 (Во коавторство со Ј. Димевски, Т. Панговски и Ц. Беличански).
74. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1974 (Четврто издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).
75. Pablo de Azcarate, La Société des Nations et la Protection des Minorités. Geneve 1969. — Историја X/2 (1974), 543—549.
76. Настава историје. — Историја X/2 (1974), 549—552.
77. По повод 20-тиот број на „Историја“. — Историја X/2 (1974), 3—4 (Редакциски напис).
78. Личноста на Гоце Делчев во наставата по историја — некои дидактички опсервации. — Настава историје 4 (1974), 208—217.

1975

79. Преглед на појавата и развитокот на соколството во Вардарска Македонија. — Прилози за историјата на физичката култура на Македонија (Скопје) I/1 (1975), 51—65.
80. Историска читанка за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1975 (Петто издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).
81. Neka pitanja nacionalnog i jugoslovenskog sadržaja u nastavnim programima istorije. — Nastava povijesti 1 (1975), 56—61.
82. Mihailo Apostolski — Enciklopedija fizičke kulture (Zagreb) I (1975).
83. Libër leximi historik për klasën VIII. Shkup, „Prosvetno dello“ 1975 (Во коавторство со Ј. Димевски).
84. Historia për klasën VIII. Shkup, „Prosvetno dello“ 1975 (Во коавторство со Ј. Димевски).

1976

85. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1976 (Петто издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).

1977

86. Архивски податоци за првите соколски друштва во Македонија и Косово (1909—1911). — Прилози за историјата на физичката култура на Македонија III/3 (1977), 115—131.

87. Некои согледувања за местото на I-то заседание на АСНОМ како образовно-воспитна содржина и за методскиот пристап кон нејзината обработка во наставата по историја. — АСНОМ—остварување на идеите за создавање на македонската држава. Материјали од Симпозиумот одржан од 23—25 октомври 1974 година во Скопје по повод 30-годишнината од АСНОМ. Скопје, МАНУ, 1977, 471—483.
88. Историја за I клас на средното образование (за гимназиите). Скопје, „Просветно дело“ 1977, 236 (Во коавторство со Ј. Димевски, Т. Панговски и Ц. Беличански).
89. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1977, 196 (Шесто издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).
90. Историска читанка за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1977, 263 (Шесто издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).
91. Historia për klasën VIII. Shkup, „Prosvetno dello“ 1977, 192 (Botimi i katërt / (Во коавторство со Ј. Димевски).
92. Libër leximi historik për klasen VIII. Shkup, „Prosvetno dello“ 1977, 257 (Botimi i tretë/ /Во коавторство со Ј. Димевски).

1978

93. Historia për klasën I të shkollave të mesme (për gjimnaze), Shkup, „Prosvetno dello“ 1978, 284 (Во коавторство со Ј. Димевски, Т. Панговски и Ц. Беличански).
94. Tarih ortaöğrenimin (lise) sınıf I. Üsküp, „Prosvetno delo“ 1978, 311 (Во коавторство со Ј. Димевски, Т. Панговски и Ц. Беличански)
95. On The Monastir Road — by Herbert Cory (Соопштение во коавторство со П. Кушевски) — *Macedonian Review* 2 (1978), 166—176.
96. Бугарскиот окупатор на традиционалната народна прослава во с. Разловци на 3 јуни 1944 година. — Зборник: Македонија во Источната криза (1875—1881), Скопје, МАНУ, 1978, 693—700.
97. Љубен Лапе. Годишен зборник на Филозофскиот факултет (Скопје) 4 (1978), 9—16 (Посветен на академикот и професорот Љ. Лапе по повод неговото пензионирање).

1979

98. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1979. (Во коавторство со Ј. Димевски).
99. Кон можностите за користење на портретната пластика од Народно-ослободителната војна и Револуцијата во наставата по историја. — Историја XV/2 (1979), 177—190.
100. Historia për klasën VIII filore. Shkup, „Prosvetno dello“ 1979, 169 (Во коавторство со Ј. Димевски).

1980

101. Tarih ilkokullarin VIII siniflar için. Üsküp, „Prosvetno delo“ 1980, 182 (Во коавторство со Ј. Димевски).
102. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1980, 180 (Второ издание/ /Во коавторство со Ј. Димевски).

103. Историја за I клас на средното образование (за гимназиите). Скопје, „Просветно дело“ 1980, 236 (Во коавторство со Ј. Димевски, Т. Панговски и Ц. Беличански).
104. За местото на Титовата личност во наставата по историја. — Историја XVI (вонреден број / 1980), 137—149.
105. Мојносите за користењето на вајарските дела и спомениците за Народноослободителната војна и Револуцијата во наставата по историја (I) — Историја XVI/1 (1980), 235—252.
106. Мојносите за користењето на вајарските дела и спомениците за Народноослободителната војна и Револуцијата во наставата по историја (II) — Историја XVI/2 (1980), 145—162.

1981

107. Традиционалните револуционерни мотиви во ликовното творештво за Народноослободителната војна и Револуцијата во Македонија и нивната дидактичка вредност. — Историја XVII/1 (1981), 243—261.
108. Historia për klasën VIII fillore. Shkup, „Prosvetno dello“ 1981, 170 (Botimi II) (Во коавторство со Ј. Димевски).

1982

109. Историја за VIII одделение. Скопје, „Просветно дело“ 1982, 182 (Трето издание) (Во коавторство со Ј. Димевски).